

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВОДОВОД ц.о**  
**Ndermarrja publike VODOVOD с.о.**  
Бр.02- 1564/3  
18.10 2019 god.viti  
**КУМАНОВО - КУМАНОВЕ**

Врз основа на член 20 точка 7 од Статутот на ЈП ВОДОВОД Куманово, Управниот одбор на ЈП ВОДОВОД Куманово на седница одржана на ден 18.10 2019 год донесе:

## **О Д Л У К А**

**За усвојување на Финансиски извештај за период 01.07.2019 до 30.09.2019 год(трет квартал)**

### **Член 1**

Се усвојува Финансиски извештај за период 01.07.2019 до 30.09.2019 год (трет квартал)

### **Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Финансиски извештај за период 01.07.2019 до 30.09.2019 год(трет квартал)

### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесување.

**Управен Одбор  
Претседател**

---

**Магдалена Трајановиќ**

**ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВОДОВОД КУМАНОВО ц.о. - КУМАНОВО**



**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ  
01. 07. 2019 – 30. 09. 2019 година**

**Куманово 2019 година**

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ  
на Јавното претпријатие Водовод Куманово ц.о. Куманово**

Предлагач: **Законски застапник на претпријатието**

Преставник: **Горан Стојковски**

Почитувани,

Јавното претпријатие „Водовод“ Куманово е основано за вршење на дејности од јавен интерес „доведување на вода за пиење и одведување на урбани отпадни води“. Во извршувањето на наведената дејност се проткаени нашите заложби за континуирана сервисна ориентираност кон граѓаните, обезбедување на висок квалитет на извршените услуги и доследно почитување на принципите:

- сигурност во давањето на услугите;
- континуитет и квалитет на услугите;
- транспарентност;
- достапност и универзална услуга и
- заштита на корисниците и потрошувачите.

Во услови на економска криза, намалување на степенот на искористеност на инсталираните капацитети на реалниот сектор во општина Куманово како и постојан пад на економската моќ на граѓаните на општина Куманово се создава несоодветно опкружување за извршување на дејноста на јавното претпријатие, кое пред се се рефлектира во обемот на извршените услуги и степенот на наплатените побарувања.

Но и покрај наведените состојби со ангажирање на целокупниот персонал на јавното претпријатие и соодветната политика на постојана подршка од основачот и навремените и соодветни одлуки донесени од управниот одбор на претпријатието обезбедено е непречено и континуирано извршување на дејноста на претпријатието.

Почитувајќи ги одредбите на постојните законски и подзаконски акти, Меѓународните стандарди за финансиско известување, Меѓународните стандарди за сметководство и добрата пракса за одговорно и транспарентно работење, во продолжение на овој документ е презентираан Тримесечен извештај за финансиско работење на Јавното претпријатие „Водовод“ Куманово за период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година. Веруваме дека информациите кои се поместени во овој извештај се: разбирливи, релевантни, споредливи и навремени, односно истите имаат висок квалитет и преставуваат основа за донесување на соодветна одлука од Советот на општината.

Очекуваме ваквиот начин на презентирање на Тримесечниот финансиски извештај да придонесе за зголемувањето на јавната доверба и ефективната и ефикасната употреба на јавните средства, при што користа ќе биде поголема од трошоците, а квалитетот на нашата работа ќе обезбедува чувство на задоволството кај граѓаните.

Донесувањето на наведениот извештај од страна на Советот на општината ќе преставува потврда за вложениот труд од страна на целокупниот персонал вработен во претпријатието и потврда на политиката што општината Куманово ја води, а тоа е „сервисна ориентираност кон граѓанинот“.

Искрено Ваш,

Горан Стојковски, Директор

## **Цел на финансиските извештаи**

Целта на финансиските извештаи е тоа што тие даваат информации за финансиската состојба, резултатот и промените во финансиската состојба, потребни за голем број на корисници на овие извештаи.

Една од најзначајните карактеристики на финансиските извештаи е што истите се изготвуваат на пресметковна основа во сметководството, при што применетиот принцип ги признава ефектите од трансакциите кога ќе настанат. Настанатите трансакции треба без одложување да се евидентираат во сметководствената евиденција која е основа за изготвување на финансиските извештаи. На овој начин се даваат информации на корисниците на извештаите не само за минатите настани кои вклучуваат плаќање или примање на парични средства, туку и за обврски за кои треба да се платат парични средства во идниот период.

Основни квалитативни карактеристики на финансиските извештаи се:

- Разбирливост;
- Релевантност;
- Материјалност;
- Веродостојност;
- Суштина над формата;
- Неутралност;
- Претпазливост;
- Споредливост.

## **Елементи на финансиските извештаи**

Извештајот за финансиската состојба ги прикажува вредноста на средствата, обврските и капиталот на ентитетот на одреден датум. Вредноста на средствата е еднаква на обврските плус капиталот. За мерењето на финансиската состојба се пропишани неколку елементи:

- Средствата;
- Обврските;
- Главнината/ капиталот.

Средствата претставуваат ресурс контролиран од страна на ентитетот како резултат на минати настани од кој се очекува прилив на идни економски користи за ентитетот. Кон наведеното треба да се истакне дека признавањето на средствата не се поврзува со задолжителност на постоење на физичкиот облик на средството, од причина што патентите и лиценците немаат физички облик, но сепак претставуваат нематеријални средства.

Обврската претставува сегашна облигација на претпријатието која произлегува од минати настани, за чиешто подмирување се очекува одлив на ресурси на претпријатието кои содржат економски користи. Обврската треба да претставува сегашна обврска односно обврска која на денот на известувањето не е подмирена. Треба да се прави разлика помеѓу сегашната обврска и идното обврзување. Имено, одлуката на раководството на претпријатието да се набават средства само по себе не предизвикува сегашна обврска. Обврската треба да се искаже само кога средството ќе биде испорачано. Покрај наведеното, треба да се истакне дека се дозволува обврските да се искажат и кога се врши проценка, односно резервирања за одделни идни настани.

Капиталот е остатокот на учеството во средствата на ентитетот по одземањето на сите негови обврски. Износот на главнината прикажана во билансот на состојба зависи од мерењето на средствата и обврските. Покрај главнината, можно е создавање на резервите кои се резултат на законската регулатива или согласно барањата од статутот на ентитетот.

Извештајот за сеопфатна добивка обезбедува информации за различни видови на приходи и трошоци за одреден временски период. Покрај наведените елементи треба да се истакне дека во билансот на успех се користи елементот резултат, односно добивка/ загуба. Добивката најчесто се користи како мерка за резултатот како што се повратот на инвестициите или заработувачката по акција. Елементите кои учествуваат во креирање на резултатот се приходите и расходите кои припаѓаат на тековниот пресметковен период.

Приход е бруто прилив на економски користи кој произлегува во текот на редовните активности на претпријатието во периодот кога овие приливи резултираат во зголемување на главнината.

Расход е намалување на економските користи во текот на сметководствениот период во вид на одливи или намалување на средства или правење на обврски кои резултираат во намалување на главнината.

Ставките во извештајот се презентирани на пресметковна основа односно трансакциите се признати и евидентирани кога се случиле, а не кога плаќањето е извршено. Трошоците се спротивставени на приходите кога истите се признати, а не кога истите се платени. Имајќи ги предвид овие принципи на признавање, очигледно е дека постои разлика помеѓу приходите и паричните приливи.

Извештајот за паричните текови ги прикажува изворите кои на деловниот субјект му обезбедуваат готовина (парични приливи) и употребата на таа готовина од негова страна (парични одливи). Кога состојбата со паричните средства (и паричните еквиваленти) на крајот на пресметковниот период е поголема од состојбата на почетокот на пресметковниот период, вкупните парични текови се позитивни.

Извештајот за промените на главнината го прикажува зголемувањето или намалувањето на вкупниот нето имот на ентитетот. Промените можат да произлезат од (уплатите) дополнителни вложувања, намалувањето на главнината (исплатите) и како резултат на деловните активности кога за реализираната добивка или загуба се зголемува или намалува главнината на ентитетот.

**1) ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА НА ЈП ВОДОВОД КУМАНОВО  
за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година**

Позиција	Тековен период (01.01.-30.09.2019)	Претходен период (01.01.-30.09.2018)
Приходи од продажба	136.319.669	128.578.660
Останати оперативни приходи	28.231.381	33.690.055
Потрошени материјали и ситен инвентар	23.772.649	35.870.617
Трошци за вработените	63.940.608	66.158.779
Амортизација и ревалориз. на амортизација	34.536.141	34.002.197
Останати оперативни расходи	30.266.583	29.974.508
<b>Добивка/загуба од оперативно работење</b>	<b>12.035.069</b>	<b>-3.737.386</b>
Финансиски приходи	1.465.383	1.575.152
Финансиски расходи	312.334	467.876
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>13.188.118</b>	<b>-2.630.110</b>
Данок на добивка		
<b>Добивка/загуба од редовно работење</b>	<b>13.188.118</b>	<b>-2.630.110</b>
<b>Нето добивка/загуба од редов. активности</b>	<b>13.188.118</b>	<b>-2.630.110</b>
Вонредни приходи		
Вонредни расходи		
<b>Нето добивка/загуба</b>	<b>13.188.118</b>	<b>-2.630.110</b>

**2) ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА НА ЈП ВОДОВОД  
КУМАНОВО  
за периодот од 01.01. до 30.09.2019 година**

По-зи-ција	Назив на позицијата	Тековен период (01.01.-30.09.2019)	Претходен период (01.01.-30.09.2018)
<b>I</b>	<b>Добивка/ Загуба за периодот</b>	<b>13.188.118</b>	<b>-2.630.110</b>
<b>II</b>	<b>Останата сеопфатна добивка / загуба за периодот која што не се прикажува во Билансот на успехот (пред оданочување)</b>		
1.	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење		
2.	Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните материјални и нематеријални средства		
3.	Добивка или загуба врз основа на дополнително вреднување на финансиските средства кои се расположливи за продажба		
4.	Добивка или загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот од паричните текови		
5.	Добивка или загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење		
6.	Удел во останатата сеопфатна добивка/загуба на придружените друштва		
7.	Актуарски добивки/загуби по дефинирани планови за користи		
<b>III</b>	<b>Данок на добивка на останатата сеопфатна добивка за периодот (10%)</b>		
<b>IV</b>	<b>Нето останата сеопфатна добивка/загуба за периодот</b>		
<b>V</b>	<b>Сеопфатна добивка/загуба за периодот</b>		
<b>VI</b>	<b>Сеопфатна добивка/загуба за периодот што припаѓа на:</b>		
	<i>Позицијата VI, според нас, би требало да се пополни само при составувањена консолидирани финансиски извештаи.</i>		
1.	Сопственици на капиталот на матичното друштво		
2.	Неконтролирано учество (Малцински интерес)		

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ЈП ВОДОВОД КУМАНОВО

на ден 30.09.2019 година

Позиција	30.09.2019	31.12.2018
<b>СРЕДСТВА</b>		
<b>А) Побарувања за запишан, а неуплатен капитал</b>		
<b>Б) Долгорочни средства</b>	<b>631.159.620</b>	<b>661.042.660</b>
Нематеријални средства	383.970	548.047
Материјални средства	630.775.650	660.494.613
Долгорочни вложувања		
Долгорочни побарувања		
<b>В) Тековни средства</b>	<b>406.376.655</b>	<b>392.164.440</b>
Залихи	17.782.958	16.972.724
Побарувања од купувачи	368.895.050	353.982.231
Побарув. за аванси во земјата		
Останати краткор. побарувања		
Краткорочни фин. вложувања	1.768.845	4.194.882
Активни времен. разграничув.	16.628	75.349
Парчни средства и еквиваленти на парични средства	17.913.174	16.939.254
<b>ВКУПНА АКТИВА</b>	<b>1.037.536.275</b>	<b>1.053.207.100</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		
<b>А) Капитал и резерви</b>	<b>201.867.614</b>	<b>188.679.496</b>
Запишан капитал	273.655.383	273.655.383
Премии на емитирани акции		
Ревалоризациона резерва		
Резерви		
Акумулирана добивка/ загуба	(71.787.769)	(84.975.887)
Откупени сопствени акции		
<b>Б) Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>		
<b>В) Малцонски интерес</b>		
<b>Г) Долгорочни обврски</b>		
<b>Д) Тековни обврски</b>	<b>835.668.661</b>	<b>864.527.604</b>
Обврски спрема добавувачи	356.612.517	339.230.584
Останати краткорочни обврски	33.967.076	33.955.641
Обврски за аванси	459.065	268.597
Обврски по краткор. кредити	60.087.867	81.635.715
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	384.542.136	409.437.067
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>	<b>1.037.536.275</b>	<b>1.053.207.100</b>



## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ

<i>П о з и ц и ј а</i>	<i>Тековен период (01.01.-30.09.2019)</i>	<i>Претходен период (01.01.-30.09.2018)</i>
<b>А) Готовински текови од деловни активности</b>	<b>24.748.832</b>	<b>7.064.386</b>
Нето добивка/загуба после оданочување	13.188.118	-2.630.110
Амортизација	34.536.141	34.002.197
Ревалоризација на амортизацијата		
Зголемување/намалување на залихи	-810.234	-486.360
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	-14.912.819	-12.274.842
Зголемување/намалување на побарувања за аванси		
Зголемување/намалување на останати краткор. побарувања		
Зголемување/намалување на АВР	58.721	74.304
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачи	17.381.933	11.255.311
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	190.468	207.051
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	11.435	1.863.550
Зголемување/намалување на ПВР	-24.894.931	-24.946.715
<b>Б) Готовински текови од инвестициони активности</b>	<b>-2.227.064</b>	<b>-5.873.783</b>
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	-4.653.101	-3.405.534
Продажба на материјални и нематеријални средства		
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања		
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања		
Зголемување/намалување на краткорочни финанс. вложувања	2.426.037	-2.468.249
<b>В) Готовински текови од финансиски активности</b>	<b>-21.547.848</b>	
Зголемување на капиталот		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити		
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	-21.547.848	
Исплатени дивиденди		
Откуп/продажба на сопствени акции		
<b>Зголемување/намалување на паричните средства</b>	<b>973.920</b>	<b>1.190.603</b>
<b>Парични средства на почетокот на период</b>	<b>16.939.254</b>	<b>11.196.476</b>
<b>Парични средства на крајот на период</b>	<b>17.913.174</b>	<b>12.387.079</b>

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА ЗА ПЕРИОДОТ

(во илјада денари)

Позиција	Записан капитал	Премии на емитирани акции	Резерви издвоени од нето добивката	Акумулираната добивка /загуба	Нето добивка	Останата сеопфатна добивка / загуба за периодот (по оданочување)						Вкупна сеопфатна добивка за периодот по оданочување
					Добивка за финансиската година	Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните материјални и нематеријални средства	Добивка / загуба врз основа на дополнително вреднување на финансиските средства кои се расположливи за продажба	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Актуарски добивки / загуби по дефинирани планови за користи	Добивка / загуба врз основа на инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	Удел во останатата сеопфатна добивка / загуба на придружните друштва	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (5+6+7+8+9+10)+11
<b>Состојба на 01.01.18</b>	<b>273.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(83.856)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Исправка на грешки од претх. периоди												
Влијание на промените во сметководствените политики												
<b>Коригирана состојба на 01.01.18</b>	<b>273.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(83.856)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Уплати од акционерите (сопствениц.)												
Исплати на акционерите (сопствениц.)												
Зголемување на капиталот (без уплати од акционери / сопствен.)												
Намалување на капиталот (без исплати на акционери / сопствен.)												
Добивка / Загуба за тековната година				(1.120)								
Зголемување на сеопфатн. добивка												
Намалување на сеопфатн. добивка												
<b>Состојба на 31.12.18</b>	<b>273.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(84.976)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Добивка за распределба на акционери / сопственици на матичн. друштво												
Добивка за малцинските сопственици												
<b>Состојба на 01.01.19</b>	<b>273.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(84.976)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Исправка на грешки од претх. периоди												
Влијание на промените во сметководствените политики												
<b>Коригирана состојба на 01.01.19</b>	<b>273.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(84.976)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Уплати од акционерите (сопствениц.)												
Исплати на акционерите (сопствениц.)												
Зголемување на капиталот (без уплати од акционери / сопствен.)												
Намалување на капиталот (без исплати на акционери / сопствен.)												
Добивка / Загуба за тековната година				13.188								
Зголемување на сеопфатн. добивка												
Намалување на сеопфатн. добивка												
<b>Состојба на 30.06.19</b>	<b>273.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(71.788)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Добивка за распределба на акционери / сопственици на матичн. друштво												
Добивка за малцинските сопственици												

## Финансиски показатели:

Вкупниот приход остварен во период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година изнесува 59.579.891,00 ден. од кои приход од снабдување и испорака на вода за пиење во износ од 31.024.423,00 ден., приходи од одведувањето на отпадни води во износ од 4.954.732,00 ден., приход по основ на пречистување на отпадни води во износ од 10.653.411,00 ден. Приходот од снабдување и испорака на вода, одведувањето на отпадни води и пречистување на отпадни води во износ од 46.632.566,00 денари во структурата на вкупниот приход на претпријатието за истиот период учествува со 78,27 %. Приход од услуги кои ги даваат одделенијата во состав на сектор за технички работи изнесува 3.311.281,00 ден. и истиот во вкупниот приход на претпријатието за истиот период учествува со 5,56 %.

Вкупни трошоците на работењето во период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година изнесуваат 50.578.023,00 ден.

Со вкупно остварените приходи од 59.579.891,00 ден. и вкупно направените трошоци во износ од 50.578.023,00 ден. во период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година остварена е добивка од работењето во износ од 9.001.868,00 денари.

Вкупниот приход остварен во првите девет месеци од 2019 год. изнесува 166.016.433,00 ден. од кои приход од снабдување и испорака на вода за пиење во износ од 85.355.024,00 ден., приходи од одведувањето на отпадни води во износ од 13.827.227,00 ден., приход по основ на пречистување на отпадни води во износ од 29.628.653,00 ден. Приходот од снабдување и испорака на вода, одведувањето на отпадни води и пречистување на отпадни води во износ од 128.810.904,00 денари во структурата на вкупниот приход на претпријатието учествува со 77,59 %. Приход од услуги кои ги даваат одделенија во состав на сектор за технички работи изнесува 7.508.765,00 ден. и истиот во вкупниот приход на претпријатието учествува со 4,52 %.

Вкупни трошоците на работењето во првите девет месеци од 2019 год. изнесуваат 152.828.315,00 ден.

Материјалните трошоци на работењето изнесуваат 42.257.726,00 ден.

Трошоците за сировини и материјали изнесуваат 6.937.720,00 ден.

За обезбедување на сива вода од ВС "Кумановско Липковско Поле" направен е вкупен трошок во износ од 16.094.253,00 ден. Овој износ содржи трошок по фактури од 01 до 09 месец 2019 година по цена од 3,318 ден. без ДДВ 5%.

Трошоци за електрична енергија изнесуваат 10.750.420,00 ден., а трошоците за гориво и друг вид на енергија се 1.677.279,00 ден. Трошоци за резервни делови и отпис на ситен инвентар изнесуваат 740.676,00 ден. Трошоци за услуги се однесуваат на транспортни, поштенски, телефонски услуги и интернет, на тековно одржување, наемнина за наплатни центри, комунални услуги, технички прегледи и регистрација на патнички и товарни возила, анализа на вода, одржување на софтвер и сл. и изнесуваат 6.057.378,00 ден.

Амортизацијата изнесува 34.536.141,00 ден.

Нематеријалните трошоци изнесуваат 14.554.052,00 ден.

За првите девет месеци од 2019 год. обезбедена е бруто плата и други лични примања во износ од 61.168.062,00 ден., согласно Закон за исплата на плати во РМ.

За исплата на камати потрошен е износ од 312.334,00 ден. кој се однесува на казнени камати заради неисполнување на договори.

Претпријатието обврските по основ на плати и придонеси и другите надоместоци ги подмирува во рамки на своите финансиски можности и во законски рок, а обврските кон државата по основ на ДДВ, данок од добивка и персонален данок се плаќаат веднаш во момент на настанување.

Со вкупно остварените приходи од 166.016.433,00 ден. и вкупно направените трошоци во износ од 152.828.315,00 ден. во текот на првите девет месеци од 2019 год. остварена е добивка од работењето во износ од 13.188.118,00 ден. која е резултат на тековно работење на јавното претпријатие.

Подетален преглед на остварени приходи и трошоци во период од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година е прикажан во Табелата бр. 1, а подетален преглед на остварени приходи и трошоци во период од 01.07.2019 година до 30.09.2019 година е прикажан во Табелата бр. 2 .

Раководител на одделение за сметководство  
и финансозна оператива

Весна Јовановиќ \_\_\_\_\_

Раководител на Сектор за финансии,  
сметководство и комерција

Биљана Јакимовска Дамјановска \_\_\_\_\_

ЈП “Водовод” Куманово

ВД Директор

\_\_\_\_\_  
Горан Стојковски

Табела бр. 1

<b>ПРЕГЛЕД</b>				
на остварени приходи и трошоци од 01.01.2019 до 30.09.2019 година во ЈП "Водовод" Куманово				
Р.бр.	Конто	Опис	01.01.-30.09.2019	01.01.-30.09.2018
1		Приходи од вода, одведување и пречистување	128.810.904,00	123.032.813,00
		Вода и одведување за правни лица	22.979.288,00	26.821.846,00
		Вода и одведување за домаќинства	76.202.963,00	73.218.948,00
		Пречистување на отпадни води правни лица	6.211.181,00	5.263.583,00
		Пречистување на отпадни води домаќинства	23.417.472,00	17.728.436,00
2		Приходи од услуги ( геодезија, баждарница, мрежа, оператива, механизација)	7.508.765,00	5.545.847,00
3		Приходи врз основа на камата	1.465.383,00	1.575.152,00
4		Останати приходи	28.231.381,00	33.690.055,00
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>166.016.433,00</b>	<b>163.843.867,00</b>
5	400-401	Потрошени суровини и материјали	23.031.973,00	35.233.579,00
6	402-403	Потрошена енергија (електрична, топлотна, нафта, мазут, масло за горење, гориво)	12.427.699,00	10.368.097,00
7	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување	505.205,00	366.088,00
8	407	Трошоци за ситен инвентар	235.471,00	270.950,00
9	410	Транспортни услуги		2.500,00
10	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	2.771.721,00	2.843.647,00
11	412	Надворешни услуги за извршување на услуги	51.280,00	8.726,00
12	413	Услуги за одржување и заштита	1.519.354,00	571.362,00
13	414	Наем	166.481,00	164.781,00
14	415	Комунални услуги	503.566,00	497.481,00
15	416	Трошоци за истражување и развој		
16	417	Трошоци за реклама и пропаганда	31.860,00	29.500,00
17	419	Останати услуги	1.044.976,00	926.154,00
18	420	Плата и надоместоци на плата	61.168.062,00	64.045.664,00
19	422	Останати трошоци за вработените	2.772.546,00	2.113.115,00
20	430	Амортизација	34.536.141,00	34.002.197,00
21	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	51.789,00	49.650,00
22	441	Надоместоци на трошоци на вработените	388.543,00	406.266,00
23	442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор	530.010,00	530.010,00
24	443	Трошоци за спонзорства и донации		
25	444	Трошоци за репрезентација	83.085,00	61.790,00
26	445	Трошоци за осигурување	273.823,00	430.432,00
27	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	353.358,00	238.126,00
28	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	159.516,00	166.518,00
29	448	Трошоци за користење на права	33.233,00	22.175,00
30	449	Останати трошоци на работењето	9.373.385,00	8.602.822,00
31	455	Вредносно усогласување на краткор. побар.		
32	468	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго		131.229,00
33	469	Останати расходи од работењето	502.904,00	3.923.242,00
34	474	Камата по кредит од ЕБРД		
35	479	Останати финансиски расходи - камати	312.334,00	467.876,00
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>152.828.315,00</b>	<b>166.473.977,00</b>
I.		ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	166.016.433,00	163.843.867,00
II.		ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	152.828.315,00	166.473.977,00
III.		ОСТВАРЕНА ДОБИВКА	13.188.118,00	-2.630.110,00

Табела бр. 2

<b>ПРЕГЛЕД</b>				
на остварени приходи и трошоци од 01.07.2019 до 30.09.2019 година во ЈП "Водовод" Куманово				
Р.бр.	Конто	Опис	01.07.-30.09.2019	01.07.-30.09.2018
1		Приходи од вода, одведување и пречистување	46.632.566,00	44.548.685,00
		Вода и одведување за правни лица	7.729.692,00	9.240.458,00
		Вода и одведување за домаќинства	28.249.463,00	26.952.903,00
		Пречистување на отпадни води правни лица	2.093.171,00	1.830.496,00
		Пречистување на отпадни води домаќинства	8.560.240,00	6.524.828,00
2		Приходи од услуги ( геодезија, баждарница, мрежа, оператива, механизација)	3.311.281,00	3.095.039,00
3		Приходи врз основа на камата	526.380,00	453.740,00
4		Останати приходи	9.109.664,00	11.493.241,00
		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>59.579.891,00</b>	<b>59.590.705,00</b>
5	400-401	Потрошени суровини и материјали	9.117.659,00	13.896.618,00
6	402-403	Потрошена енергија ( електрична, топлотна, нафта, мазут, масло за горење, гориво)	4.407.518,00	3.574.396,00
7	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување	125.084,00	72.095,00
8	407	Трошоци за ситен инвентар	95.573,00	38.237,00
9	411	Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	902.127,00	968.639,00
10	412	Надворешни услуги за извршување на услуги		
11	413	Услуги за одржување и заштита	390.653,00	185.703,00
12	414	Наем	55.483,00	54.927,00
13	415	Комунални услуги	272.550,00	144.494,00
14	416	Трошоци за истражување и развој		
15	417	Трошоци за реклама и пропаганда	10.620,00	10.620,00
16	419	Останати услуги	445.188,00	332.740,00
17	420	Плата и надоместоци на плата	20.093.894,00	20.834.585,00
18	422	Останати трошоци за вработените	98.806,00	63.096,00
19	430	Амортизација	11.259.025,00	11.336.779,00
20	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	10.600,00	
21	441	Надоместоци на трошоци на вработените	202.391,00	272.300,00
22	442	Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор	176.670,00	176.670,00
23	443	Трошоци за спонзорства и донации		
24	444	Трошоци за репрезентација	35.814,00	21.888,00
25	445	Трошоци за осигурување	96.567,00	156.781,00
26	446	Банкарски услуги и трошоци за платен промет	119.065,00	78.449,00
27	447	Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	46.430,00	49.129,00
28	448	Трошоци за користење на права	3.075,00	4.800,00
29	449	Останати трошоци на работењето	2.332.660,00	3.231.748,00
30	455	Вред. усогласување на краткорочни побарувања		
31	468	Казни, пенали, надоместоци за штети и друго		92.400,00
32	469	Останати расходи од работењето	233.062,00	63.029,00
33	474	Камата по кредит од ЕБРД		
34	479	Останати финансиски расходи - камати	47.509,00	388.152,00
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>50.578.023,00</b>	<b>56.048.275,00</b>
I.		ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ	59.579.891,00	59.590.705,00
II.		ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	50.578.023,00	56.048.275,00
III.		ОСТВАРЕНА ДОБИВКА	9.001.868,00	3.542.430,00